



TRAVEL AGENCY FERIJAL - KASIKOV

КРАКОВ

5 дена/ 2 ноќи/ автобус



1 ден 14.03.2018 (среда) Штип/ Скопје

Поаѓање за Краков во 14.30 часот од Штип, паркингот пред Новата Пошта, во 16.00 часот од Скопје, паркингот пред хотел Вип. Ноќно патување преку Србија и Унгарија со попатни паузи за одмор и царински формалности.

2 ден 15.03.2018 (четврток) Краков

Пристигнување во Краков во утринските часови. **Разглед на градот со локален водич:** посета на остатоците на градските ѕидини, тврдината Barbakan, Florjanska улица, центарот на градските настани, црквата на Св.Марија со готичкиот олтар од жртвеникот Вито Штовса - најголемиот олтар во Европа, покриената чаршија, Парламентот, Колегиумот Mauiš - главната зграда на Универзитетот Jagiel. Сместување во хотел. Слободно попладне за индивидуални прошетки и слободни активности. **Ноќевање.**

3 ден 16.03.2018 (петок) Краков – Дворецот Вавел - Вјеличка - Краков

Појадок. Факултативен излет до Готскиот Дворец Wawel и рудникот за сол Вјеличка. Пристигнување кај дворецот Wawel, изграден по наредба на Казимир III Велики (1333-1370) кој се состои од голем број на објекти распоредени околу централниот двор. Потоа факултативна посета на **Wieliczka - Вјеличка**, познато по Кралскиот рудник за сол кој датира од 1124 год., кој денес во поголем дел е музеј. Секоја сала во рудникот е посветена на познати личности, преданија или настан во историјата на Полска (скулптури од сол). Ќе ја видиме и единствената катедрала Св.Киге (најголема подземна катедрала во светот), сала за танцување, соленото подземно езеро и многу повеќе. **Враќање во Краков.** Вечерта, факултативна посета на традиционален ресторан. **Ноќевање.**

4 ден 17.03.2018 (сабота) Краков - Аушвиц - Краков

Појадок. По појадокот факултативна посета на **Аушвиц** – најголемиот концентрационен логор од II Светска војна (разгледување на спомен музејот кој се наоѓа под заштита на УНЕСКО). Во попладневните часови тргнување за Скопје, возење со попатни паузи за одмор и царински формалности.

5 ден 18.03.2018 (недела) Скопје / Штип

Пристигнување во Скопје/ Штип во попладневните часови.

ЦЕНА: 8.500,00 денари

Во цената на аранжманот е вклучено:

- Превоз со туристички автобус
- 2 ноќевања со појадок во хотел 3* во Краков
- Разглед на Краков со локален туристички водич
- Организација и водство на програмата со туристички придружник

Во цената на аранжманот не е вклучено:

- Факултативна посета на Готскиот дворец Вавел - 10 евра (минимум 35 лица за реализација, пријавување при резервација на аранжманот)
- Влезница за рудникот на сол Вјеличка со посета на подземната катедрала – 35€ (минимум 35 лица за реализација, пријавување при резервација на аранжманот)
- Посета на концентрациониот логор Аушвиц – 35€ (минимум 35 лица за реализација, пријавување при резервација на аранжманот)
- Патничко осигурување – 200 денари (задолжително)

Општи напомени :

- ТА Феријал Кашиков го задржува правото во случај на промена на цената на превозот, хотелот, недоволен број на пријавени патници и слично, да ја измени цената на аранжманот или пак да го откаже во целост аранжманот на 7 дена пред поаѓање.
- Организаторот го задржува правото на промена на редоследот на активностите во програмата
- За време на разгледите на градовите наведени во програмата не се предвидени посети на внатрешноста на јавните згради, институции или културни споменици, освен ако тоа не е посебно нагласено во програмата.
- Во случај на доцнење на автобусот поради временските услови, вонредни услови во сообраќајот, прекумерни задржувања на границите, расипување на истите или слично, организаторот на патувањето нема одговорност за евентуалните настанати задоцнувања.
- Пасошот треба да важи минимум 3 месеци пред истек на неговата валидност од планираниот датум на враќање.

Пријавување до 24.02.2018

За реализација на аранжманот е потребен минимум од 45 патници! Важат општите услови за патување на ТА.Феријал Кашиков и СКТМ

STIP tel: +389 32 394-001 fax:+389 32 384-001
e-mail: info@ferijalkasikov.com.mk

SKOPJE tel: +389 2 31 31 001 fax:+389 2 31 31 002
www.ferijalkasikov.com.mk